



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 12 декември 1977  
Скопје  
Број 43                      Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 360 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-601-128

585.

Врз основа на член 123 точка 3 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73 и 17/74) и член 8 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1977 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Резервниот фонд на СР Македонија се доделуваат 300.000 динари на Редакцијата „Млад борец“ — Скопје, за санација на материјалната положба.

2. Средствата од претходната точка се даваат без обврска за враќање.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 12-2515/1  
5 декември 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

586.

Врз основа на член 12 од Законот за задолжителен заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 1977 ГОДИНА

1. Утврдените стапки во членот 8 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување на постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година, се намалуваат за 10%, за 1977 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1977 година.

Број 12-2533/1  
5 декември 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

587.

Врз основа на член 23, став 3 од Законот за материјално обезбедување на учесниците од Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 20/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ИСКЛУЧИТЕЛНО МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА

##### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат критериумите за доделување исклучително материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна, кое право е установено со Законот за материјално обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна („Службен весник на СРМ“ бр. 20/77).

##### Член 2

Исклучително материјално обезбедување може да им се одреди на учесниците во Народноослободителната војна, опфатени во член 2 од Законот за материјалното обезбедување на учесниците во Народноослободителната војна, ако исполнуваат еден од следните критериуми:

— ако за време на војната и по војната постојано вршеле одговорни должности или посебни задачи, а кои поради годините на животот не оставаат приходи по член на потесното семејство во кое живеат, до висината на загарантираниот личен доход во Републиката;

— ако боледуваат од тешки заболувања, или се во состојби кои повлекуваат помош и нега од страна на друго лице; и

— ако се наоѓаат во сложени услови за живеење во семејството и други околности поради што се недоволно материјално обезбедени.

##### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

588.

Врз основа на член 191 од Законот за извршување на кривичните санкции („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

### ПРОГРАМА

#### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ОД НАПЛАТЕНИТЕ ПАРИЧНИ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ ВО 1977 И 1978 ГОДИНА

##### I

Дел од приходите од наплатените парични казни изречени од судовите од општа надлежност ќе се користи за следниве намени и во висина:

а) За доградба на згради за правосудните органи во:

1. Берово	900.000 динари
2. Прилеп	4.800.000 динари
3. Штип	4.800.000 динари

б) За адаптација на згради за правосудните органи во:

1. Охрид	30.000 динари
2. Тетово	40.000 динари
3. Титов Велес	100.000 динари

#### II

Користењето на средствата од точка I ќе се врши според следнава динамика:

1. Во 1977 година	5.870.000 динари
2. Во 1978 година	4.800.000 динари

#### III

Средствата од точка I ќе ги користат органите на кои им се наменети.

За користење на средствата Републичкиот секретаријат за правосудство склучува договор со корисниците.

Со договорот се определува начинот на користењето на средствата определени со оваа одлука.

#### IV

Средствата распределени со оваа програма ќе се пренесат на користење веднаш по склучувањето на договорот.

Бр. 12-2289/1  
9 ноември 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов, с. р.**

589.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Се именува за виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Азем Зулфикари, амбасадор на СФРЈ во Бурма, сметано од 1. 11. 1977 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1407/1  
9 ноември 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов, с. р.**

590.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА**

I. За директор на Центарот за стручно образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, се именува

Јордан Спасевски, директор на Средното училиште за внатрешни работи.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2406/1  
9 ноември 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов, с. р.**

591.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

### ПРАВИЛНИК

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ШТО ИМААТ СВОЈСТВО НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА**

#### Член 1

Во Правилникот за определување на работници во органите за внатрешни работи што имаат својство на овластени службени лица („Службен весник на СРМ“, бр. 41/73, 22/76 и 30/77), во член 1 став 2 точка 5, по зборовите „здравствени-превентивни работи“, се додаваат зборовите „информативно-прспагандни и издавачки работи“.

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 05-17948/1  
7 декември 1977 година  
Скопје

Републички секретар за  
внатрешни работи,  
**Мирко Буневски, с. р.**

592.

Врз основа на член 33 од Законот за угостителската дејност, посредувањето во туристичкиот промет и минимално-техничките услови на угостителските објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 40/72 и 30/77), Комитетот за туризам и угостителство донесува

### ПРАВИЛНИК

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБАТА, УРЕДУВАЊЕТО И ОПРЕМУВАЊЕТО НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ**

#### Член 1

Во Правилникот за минималните технички услови за изградбата, уредувањето и опремувањето на угостителските објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 20/73 и 11/75) член 51 се менува и гласи:

„Во ресторан се приготвуваат и послужуваат сите видови јадења и пијалаци“.

#### Член 2

Член 62 се менува и гласи:

„Во гостилница се приготвуваат и послужуваат претежно топли јадења, специјалитети и пијалаци“.

#### Член 3

Член 64 се менува и гласи:

„Во народна кујна се приготвуваат и послужуваат поедноставни топли и ладни јадења.

Во народната кујна не смее да се приготвуваат и послужуваат специјалитети и точат алкохолни пијалаци“.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-279  
26 октомври 1977 година  
Скопје

Претседател  
на Комитетот за туризам и  
угостителство,  
**инж. Никола Горичан, с. р.**

## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

323.

Врз основа на член 136 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Општествениот договор за заедничките основи на самоуправното уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и распределбата на средствата за лични доходи во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 41/75), Собранието на град Скопје, собранијата на општините, Градскиот и општинските комитети на Сојузот на комунистите на Македонија, Градската и општинските конференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Градскиот и општинските совети на Сојузот на синдикатите на Македонија, Градскиот и општинските одбори на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Македонија, Градската и општинските конференции на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија од територијата на Социјалистичка Република Македонија, Заедницата на општините и градовите на Македонија и Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, склучуваат

### САМОУПРАВНА СПОГОДБА

#### ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ДРУГИТЕ ПРИМАЊА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ОПШТИНИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

###### Член 1

Со оваа самоуправна спогодба (во натамошниот текст: спогодба) се уредуваат основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите кои според своите општи акти ги избираат односно именуваат: Собранието на град Скопје, собранијата на општините, Градскиот и општинските комитети на Сојузот на комунистите на Македонија, Градската и општинските конференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Градскиот и општинските совети на Сојузот на синдикатите на Македонија, Градскиот и општинските одбори на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Македонија, Градската и општинските конференции на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија и Заедницата на општините и градовите на Македонија (во натамошниот текст: учесници).

###### Член 2

Функцијата на делегат на собранијата на општините и член на раководствата на општественополитичките организации во општините се почесни општествени функции и, по правило, се вршат без надоместок.

За одредени функции што бараат поголемо ангажирање во нивното вршење, а кои со свои општи акти ќе ги определат учесниците на Спогодбата, се определува личен доход.

На начин утврден со оваа спогодба се утврдува листа на функционери што ги избираат и именуваат учесниците, како и листа на функции од претходниот став.

###### Член 3

Основите и мерилата утврдени со оваа спогодба служат како основа за донесување на посебен акт од страна на учесниците на Спогодбата за утврдување на личен доход и на другите примања.

#### II. ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА ОПШТИНИТЕ

###### Член 4

Учесниците на Спогодбата се согласуваат дека висината на личните доходи на избраните, односно именуваните функционери (во натамошниот текст:

функционери) треба, пред сè, да зависи од стопанската развиеност, бројот на населението, бројот на активните работници и висината на националниот доход што се остварува во општината каде се одвива делокругот на работењето на функционерите.

###### Член 5

Тргувајќи од принципите и основите од претходниот член учесниците на Спогодбата ги утврдуваат следните групи на општини според кои ќе се определуваат критериумите за личните доходи на функционерите:

— во првата група спаѓа градот Скопје;

— во втората група спаѓаат следните општини: Битола, Гостивар, Куманово, Охрид, Прилеп, Струмица, Тетово, Титов Велес, Штип и општините од подрачјето на градот Скопје: Центар, Карпош, Кисела Вода, Гази Баба и Чаир;

— во третата група спаѓаат следните општини: Гевгелија, Делчево, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крива Паланка, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга и Неготино;

— во четвртата група спаѓаат следните општини: Берово, Македонски Брод, Валандово, Винаца, Дебар, Демир Хисар, Кратово, Крушево и Пробиштип.

На функционерите на Заедницата на општините и градовите на Македонија личниот доход и другите примања ќе им се определуваат во рамките на коефициентот утврден во втората група на општини.

###### Член 6

Висината на личните доходи на функционерите во општините се утврдува согласно уставното начело за распределба според трудот, општественополитичкото значење на функцијата, сложеноста и обемот на работите, одговорноста во вршење на функцијата, како и според годините на работниот стаж.

###### Член 7

Личните доходи на функционерите според критериумите утврдени во член 4, 5 и 6 од оваа спогодба се утврдуваат кога просечниот личен доход по вработен во стопанството остварен на подрачјето на градот, односно општината во претходната година, но не повеќе од остварениот просечен личен доход во стопанството на Републиката од претходната година за општините кои го надминуваат тој просек, ќе се пресмета со следните коефициенти:

а) за функционери од првата група (алинеја прва од член 5) — до 4,00;

б) за функционери во општините од втората група (алинеја втора од член 5) — до 3,50;

в) за функционери во општините од третата група (алинеја трета од член 5) — до 3,20;

г) за функционери во општините од четвртата група (алинеја четврта од член 5) — до 3,00.

###### Член 8

Со општ акт учесниците на Спогодбата утврдуваат листа на функции и коефициенти за одделните функции во согласност со одредбите на оваа спогодба.

При донесувањето на општиот акт од претходниот став, учесниците на Спогодбата вршат претходно усогласување на ниво на општината преку заедничко координационо тело.

Одлуката за усогласување на листата на функциите и коефициентите на функционерите Координационото тело ја доставува и до комисијата за следење на Спогодбата (член 18 од Спогодбата).

Врз основа на критериумите од член 5, 6 и 7 од оваа спогодба и извршеното усогласување од претходниот став, секој учесник на Спогодбата со посебен акт ги утврдува поединечните коефициенти за личните доходи на своите функционери.

###### Член 9

Месечниот износ на личниот доход на функционерите чии функции не се утврдуваат во лис-

тата на функционерите во смисла на претходниот член на оваа спогодба, односно на функционерите што се поставуваат во органите и организациите во општината, се утврдува во општите акти за утврдување листа на функции и за одредување на коефициентите за одделните функции што ги донесуваат надлежните органи односно тела, во согласност со основите и мерилата утврдени со оваа спогодба.

#### Член 10

До донесување на закон или друг акт, со кој поблиску ќе се определат критериумите за вреднување на минатиот труд, месечниот личен доход утврден според мерилата од член 5, 6 и 7 на оваа спогодба ќе се зголемува според годините на работниот стаж, изразен во признат пензиски стаж, со 0,5 отсто за секоја година по навршените 5 години работа до утврдениот со закон работен стаж за во пензија.

Жените кои имаат над 25 години работен стаж, процентот од претходниот став се зголемува со уште 0,25 отсто.

#### Член 11

Личните доходи на функционерите се усогласуваат најмалку еднаш годишно според просечниот пораст на личниот доход на вработените во стопанството на градот, општината, односно Републиката во претходната година, земајќи ги предвид официјалните податоци на Заводот за статистика на СРМ.

Координационото тело од член 8 од оваа спогодба, го утврдува процентот на зголемувањето на личниот доход според одредбите на став 1 од овој член.

Ако Координационото тело утврди дека движењето на личниот доход на вработените во стопанството на градот, општината, односно Републиката е над движењето предвидено со резолуцијата за тековната година, на учесниците на Спогодбата им предлага друг процент на зголемување, водејќи сметка да не се нарушат утврдените соодноси.

#### Член 12

На функционерите чиј личен доход пред изборот односно именувањето на новата функција бил поголем од личниот доход што се утврдува согласно со одредбите од член 6 и 7 на оваа спогодба, по правило, им се утврдува личен доход во износ што го имале на поранешната функција, односно работното место. Вака утврдениот личен доход мирува сè додека не се создадат услови за примена на критериумите од член 6 и 7 на оваа спогодба.

Мирувањето на личниот доход според став 1 од овој член не се однесува за функционерите со над 35 години работен стаж за мажи, односно 30 години за жени.

#### Член 13

Лицето вработено во организацијата на здружен труд, друга самоуправни организација или заедница односно орган, а што е избрано односно именувано на одредена општествена функција која бара повисок степен на ангажираност, својот личен доход продолжува да го остварува во организацијата на здружен труд, со тоа што во договорот со неа и се рефундира износот на неговиот личен доход.

Ако личниот доход од претходниот став е понизок од износот на личниот доход утврден на функцијата што се врши, на функционерот може да му се исплатува разлика во износ до 30% од износот на личниот доход утврден за дадената функција.

Износот на делот на личниот доход од претходниот став, заедно со износот на месечниот личен доход што функционерот го остварува во организација на здружениот труд, во друга самоуправни организација или заедница односно орган не може да биде поголем од износот на личниот доход предвиден за функцијата што ја врши.

Висината на делот на личниот доход од став 2 на овој член се утврдува со општиот акт на учесникот на Спогодбата.

### Ш. ДРУГИ ПРИМАЊА

#### Член 14

На функционерите што ги избираат, односно именуваат учесниците на оваа спогодба може да им се определува надоместок за користење на годишен одмор во износ од 60% од просечниот личен доход остварен во стопанството во Републиката во претходната година.

#### Член 15

Јубилејните награди и другите примања по одделен функционер не може да бидат поголеми од едномесечниот просечен личен доход остварен во стопанството во Републиката во претходната година.

#### Член 16

Примањата на функционерите што ги избираат односно именуваат учесниците на оваа спогодба што се исплатуваат на товар на материјалните трошоци можат да изнесуваат најмногу:

— дневниците за службено патување во земјата можат да изнесуваат најмногу до 12% од просечниот месечен личен доход по вработен во стопанството во Републиката во претходната година, а ако одделно се признаваат трошоците за ноќевање, според приложената сметка вкупната висина на дневниците не може да изнесува повеќе од 15% од основницата;

— дневниците за службено патување во странство се признаваат до висината утврдена со прописите што важат за републичките органи на управата;

— надоместокот на трошоците за превоз при службено патување во висина на стварните трошоци;

— под услови пропишани со општ акт на учесникот на Спогодбата, според кои може да се користи сопствено возило за службени цели, надоместокот да изнесува најмногу до 30% од продажната цена на еден литар бензин за изминат километар;

— во случај на остварување на право на пензија на функционерот му припаѓа право на надоместок во висина на тримесечен износ на надоместокот на личниот доход, доколку со закон за одделни органи или служби не е поинаку определено;

— надоместокот за одвоен живот од семејството може да изнесува најмногу 65% од просечниот личен доход на вработените во стопанството на Републиката во претходната година;

— надоместокот на остварените трошоци за селидба од поранешното место на постојаното живеење во седиштето на општината и обратно;

— во случај на смрт на функционерот, на лицето што го извршило погребот му припаѓа право на надоместок на трошоците за погребот во висина на двомесечен износ на личниот доход на умрениот.

#### Член 17

Учесниците на Спогодбата со свои посебни акти ќе ги утврдат поблиските мерила и услови за користење на средствата од член 14 и 16 на оваа спогодба.

### IV. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

#### Член 18

Спроведувањето на оваа спогодба го следи и врши Републичката конференција на учесниците во спогодувањето (во натамошниот текст: конференција) составена од претставници-делегати на сите учесници на спогодбата.

Во конференцијата учесниците на Спогодбата од подрачјето на една општина избираат еден делегат чиј мандат трае 2 години.

Конференцијата на учесниците во спогодувањето од редот на делегатите избира комисија за следење на спогодбата како свој извршен орган.

Комисијата од претходниот став се состои од 9 члена, чиј мандат трае најмногу 2 години.

#### Член 19

Во остварувањето на функциите од член 18 на оваа спогодба конференцијата особено:

— избира претседател и заменик на претседателот;

— избира членови на комисијата;  
 — ги разгледува анализите и информациите за примена на Спогодбата;  
 — донесува заклучоци и препораки во врска со примената на Спогодбата;  
 — утврдува предлог на спогодба, односно изменување и дополнување.

#### Член 20

Комисијата за следење на Спогодбата ги врши следните работи:

— утврдува нацрт на Спогодбата, односно изменување и дополнување;  
 — дава појаснување за примената на одредбите на Спогодбата;  
 — ја следи примената на Спогодбата и подготвува анализи и информации за Конференцијата и учесниците на Спогодбата;  
 — донесува заклучоци и укажува на учесниците на Спогодбата за неправилноста во примената на Спогодбата и ги известува другите заинтересирани органи и организации.

#### Член 21

За обезбедување доследна примена на политиката, основите и критериумите утврдени со оваа спогодба, учесниците се должни да водат евиденција за податоците што се од значење за следење на примената на одредбите од оваа спогодба и да доставуваат извештаи до:

— комисијата и  
 — надлежните филијали на СОК.

#### Член 22

Учесниците на Спогодбата се обврзуваат да применуваат единствена методологија на начин за редовно следење и информирање што ќе ја утврди Координациониот одбор за следење на примената на Општествениот договор.

#### Член 23

Административните и стручните работи на конференцијата и комисијата од член 18 на оваа спогодба ги врши Стручната служба на Заедницата на општините и градовите на Македонија.

### V. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА

#### Член 24

Постапка за изменување и дополнување на оваа спогодба може да покрене секој од учесниците во Спогодбата со образложено писмено барање.

Барањето од претходниот став, заедно со измената и дополнувањето што се предлага, се доставува до комисијата.

#### Член 25

По добивањето на барањето од претходниот член, комисијата изготвува нацрт на спогодба која ја доставува до сите учесници на Спогодбата, кои се должни во рок од 30 дена да се произнесат по предложениот нацрт.

Комисијата, врз основа на нацртот, мислењата и забелешките изнесени во постапката на јавната дискусија од учесниците на Спогодбата, изготвува предлог на спогодба.

Предлогот на Спогодбата го утврдува Конференцијата.

#### Член 26

Измените и дополнувањата на оваа спогодба ќе се сметаат за донесени кога ќе ги усвојат сите учесници на Спогодбата во истоветен текст.

### VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

#### Член 27

Функционерите кои остваруваат личен доход според оваа спогодба имаат право на личен доход и другите примања утврдени со Спогодбата, од денот на стапувањето на функцијата до крајот на месецот во кој се разрешени од функцијата.

По исклучок од претходниот став, функционерите кои по истекот на рокот на кој се избрани односно именувани не се повторно избрани односно именувани на истата функција или се разрешени пред истекот на рокот на кој се именувани имаат

право на личен доход сè додека не засноваат нов работен однос но најдолго до една година, сметано од денот на разрешувањето.

Општ акт со кој се уредуваат правата од претходните ставови донесува секој учесник на Спогодбата.

#### Член 28

Оваа спогодба се смета за донесена ако во истоветен текст се усвои од учесниците на Спогодбата.

#### Член 29

Кон оваа спогодба може да пристапат и други учесници доколку во целост ги прифатат одредбите на Спогодбата и можат според утврдените критериуми да бидат учесници на овој круг на Спогодбата.

#### Член 30

Учесниците на Спогодбата во рок од 60 дена од нејзиното влегување во сила ќе ги усогласат своите општи акти со неговите одредби и ќе ѝ ги достават на увид на комисијата од член 18 на оваа спогодба.

#### Член 31

Со донесувањето на оваа спогодба, престанува да важи Посебниот општествен договор за критериумите и мерилата за усогласувањето на личните доходи и другите примања на функционерите што ги избираат односно именуваат собранијата на општините и општествено-политичките организации на општините во Социјалистичка Република Македонија, потпишан на 9 септември 1975 година.

#### Член 32

Оваа спогодба ќе се достави до Републичкиот секретаријат за труд заради воведување во евиденцијата.

#### Член 33

Оваа спогодба влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 1. I. 1977 година.

#### Член 34

Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Во просториите на Собранието на град Скопје се состанаа овластените претставници на учесниците на спогодувањето и откако ги депонираа овластувањата за прифаќање на оваа спогодба, на ден 29 јуни 1977 година во Скопје, ја потпишаа оваа спогодба:

1. За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, **Славко Гелевски**, с. р.
2. За Заедницата на општините и градовите на Македонија, **Методија Петровски**, с. р.
3. За Собранието на град Скопје, **Јован Цубалевски**, с. р.
4. За Градскиот комитет на СКМ — Скопје, **Јован Цубалевски**, с. р.
5. За Градската конференција на ССРМ — Скопје, **Јован Цубалевски**, с. р.
6. За Градскиот совет на ССМ — Скопје, **Јован Цубалевски**, с. р.
7. За Градскиот одбор на СЗБ на НОВ — Скопје, **Јован Цубалевски**, с. р.
8. За Градската конференција на ССММ — Скопје, **Јован Цубалевски**, с. р.
9. За Собранието на општина „Центар“ — Скопје, **Љубен Давко**, с. р.
10. За Општинскиот комитет на СКМ — „Центар“ — Скопје, **Љубен Давко**, с. р.
11. За Општинската конференција на ССРМ — „Центар“ — Скопје, **Љубен Давко**, с. р.

12. За Општинскиот совет на ССМ — „Центар“ — Скопје,  
**Љубен Давко**, с. р.
13. За Општинскиот одбор на СЗБ од НОВ — „Центар“ — Скопје,  
**Љубен Давко**, с. р.
14. За Општинската конференција на ССММ — „Центар“ — Скопје,  
**Љубен Давко**, с. р.
15. За Собранието на општина „Карпош“ — Скопје,  
**Бранко Фрицханд**, с. р.
16. За Општинскиот комитет на СКМ — „Карпош“ — Скопје,  
**Бранко Фрицханд**, с. р.
17. За Општинската конференција на ССРМ — „Карпош“ — Скопје,  
**Бранко Фрицханд**, с. р.
18. За Општинскиот совет на ССМ — „Карпош“ — Скопје,  
**Бранко Фрицханд**, с. р.
19. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — „Карпош“ — Скопје,  
**Бранко Фрицханд**, с. р.
20. За Општинската конференција на ССММ — „Карпош“ — Скопје,  
**Бранко Фрицханд**, с. р.
21. За Собранието на општина „Кисела Вода“ — Скопје,  
**Душко Апостолов**, с. р.
22. За Општинскиот комитет на СКМ — „Кисела Вода“ — Скопје,  
**Душко Апостолов**, с. р.
23. За Општинската конференција на ССРМ — „Кисела Вода“ — Скопје,  
**Душко Апостолов**, с. р.
24. За Општинскиот совет на ССМ „Кисела Вода“ — Скопје,  
**Душко Апостолов**, с. р.
25. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — „Кисела Вода“ — Скопје,  
**Душко Апостолов**, с. р.
26. За Општинската конференција на ССММ — „Кисела Вода“ — Скопје,  
**Душко Апостолов**, с. р.
27. За Собранието на општина „Чаир“ — Скопје,  
**Рамадан Мамут**, с. р.
28. За Општинскиот комитет на СКМ „Чаир“ — Скопје,  
**Рамадан Мамут**, с. р.
29. За Општинската конференција на ССРМ — „Чаир“ — Скопје,  
**Рамадан Мамут**, с. р.
30. За Општинскиот совет на ССМ „Чаир“ — Скопје,  
**Рамадан Мамут**, с. р.
31. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — „Чаир“ — Скопје,  
**Рамадан Мамут**, с. р.
32. За Општинската конференција на ССММ — „Чаир“ — Скопје,  
**Рамадан Мамут**, с. р.
33. За Собранието на општина „Гази Баба“ — Скопје,  
**Круме Степанулевски**, с. р.
34. За Општинскиот комитет на СКМ — „Гази Баба“ — Скопје,  
**Круме Степанулевски**, с. р.
35. За Општинската конференција на ССРМ — „Гази Баба“ — Скопје,  
**Круме Степанулевски**, с. р.
36. За Општинскиот совет на ССМ „Гази Баба“ — Скопје,  
**Круме Степанулевски**, с. р.
37. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — „Гази Баба“ — Скопје,  
**Круме Степанулевски**, с. р.
38. За Општинската конференција на ССММ — „Гази Баба“ — Скопје,  
**Круме Степанулевски**, с. р.
39. За Собранието на општина Битола,  
**Нове Јоновски**, с. р.
40. За Општинскиот комитет на СКМ — Битола,  
**Нове Јоновски**, с. р.
41. За Општинската конференција на ССРМ — Битола,  
**Нове Јоновски**, с. р.
42. За Општинскиот совет на ССМ — Битола,  
**Нове Јоновски**, с. р.
43. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Битола,  
**Нове Јоновски**, с. р.
44. За Општинската конференција на ССММ — Битола,  
**Нове Јоновски**, с. р.
45. За Собранието на општина Гостивар,  
**Перо Ристоски**, с. р.
46. За Општинскиот комитет на СКМ — Гостивар,  
**Перо Ристоски**, с. р.
47. За Општинската конференција на ССРМ — Гостивар,  
**Перо Ристоски**, с. р.
48. За Општинскиот совет на ССМ — Гостивар,  
**Перо Ристоски**, с. р.
49. За Општинскиот одбор на СЗБ — на НОВ — Гостивар,  
**Перо Ристоски**, с. р.
50. За Општинската конференција на ССММ — Гостивар,  
**Перо Ристоски**, с. р.
51. За Собранието на општина Куманово,  
**Томислав Велковски**, с. р.
52. За Општинскиот комитет на СКМ — Куманово,  
**Томислав Велковски**, с. р.
53. За Општинската конференција на ССРМ — Куманово,  
**Томислав Велковски**, с. р.
54. За Општинскиот совет на ССМ — Куманово,  
**Томислав Велковски**, с. р.
55. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Куманово,  
**Томислав Велковски**, с. р.
56. За Општинската конференција на ССММ — Куманово,  
**Томислав Велковски**, с. р.
57. За Собранието на општина Охрид,  
**Петар Василевски**, с. р.
58. За Општинскиот комитет на СКМ — Охрид,  
**Петар Василевски**, с. р.
59. За Општинската конференција на ССРМ — Охрид,  
**Петар Василевски**, с. р.
60. За Општинскиот совет на ССМ — Охрид,  
**Петар Василевски**, с. р.
61. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Охрид,  
**Петар Василевски**, с. р.
62. За Општинската конференција на ССММ — Охрид,  
**Петар Василевски**, с. р.
63. За Собранието на општина Прилеп,  
**Пандо Бачанов**, с. р.
64. За Општинскиот комитет на СКМ — Прилеп,  
**Пандо Бачанов**, с. р.
65. За Општинската конференција на ССРМ — Прилеп,  
**Пандо Бачанов**, с. р.

66. За Општинскиот совет на ССМ — Прилеп,  
**Пандо Бачанов**, с. р.
67. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Прилеп,  
**Пандо Бачанов**, с. р.
68. За Општинската конференција на ССММ — Прилеп,  
**Пандо Бачанов**, с. р.
69. За Собранието на општина Струмица,  
**Васил Хаџи Тосев**, с. р.
70. За Општинскиот комитет на СКМ — Струмица,  
**Васил Хаџи Тосев**, с. р.
71. За Општинската конференција на ССРNM — Струмица,  
**Васил Хаџи Тосев**, с. р.
72. За Општинскиот совет на ССМ — Струмица,  
**Васил Хаџи Тосев**, с. р.
73. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Струмица,  
**Васил Хаџи Тосев**, с. р.
74. За Општинската конференција на ССММ — Струмица,  
**Васил Хаџи Тосев**, с. р.
75. За Собранието на општина Тетово,  
**Феми Хавзију**, с. р.
76. За Општинскиот комитет на СКМ — Тетово,  
**Феми Хавзију**, с. р.
77. За Општинската конференција на ССРNM — Тетово,  
**Феми Хавзију**, с. р.
78. За Општинскиот совет на ССМ — Тетово,  
**Феми Хавзију**, с. р.
79. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Тетово,  
**Феми Хавзију**, с. р.
80. За Општинската конференција на ССММ — Тетово,  
**Феми Хавзију**, с. р.
81. За Собранието на општина Титов Велес,  
**Страхил Карталов**, с. р.
82. За Општинскиот комитет на СКМ — Титов Велес,  
**Страхил Карталов**, с. р.
83. За Општинската конференција на ССРNM — Титов Велес,  
**Страхил Карталов**, с. р.
84. За Општинскиот совет на ССМ — Титов Велес,  
**Страхил Карталов**, с. р.
85. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Титов Велес,  
**Страхил Карталов**, с. р.
86. За Општинската конференција на ССММ — Титов Велес,  
**Страхил Карталов**, с. р.
87. За Собранието на општина Штип,  
**Тодор Кралев**, с. р.
88. За Општинскиот комитет на СКМ — Штип,  
**Тодор Кралев**, с. р.
89. За Општинската конференција на ССРNM — Штип,  
**Тодор Кралев**, с. р.
90. За Општинскиот совет на ССМ — Штип,  
**Тодор Кралев**, с. р.
91. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Штип,  
**Тодор Кралев**, с. р.
92. За Општинската конференција на ССММ — Штип,  
**Тодор Кралев**, с. р.
93. За Собранието на општина Гевгелија,  
**Глигор Дајлиев**, с. р.
94. За Општинскиот комитет на СКМ — Гевгелија,  
**Глигор Дајлиев**, с. р.
95. За Општинската конференција на ССРNM — Гевгелија,  
**Глигор Дајлиев**, с. р.
96. За Општинскиот совет на ССМ — Гевгелија,  
**Глигор Дајлиев**, с. р.
97. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Гевгелија,  
**Глигор Дајлиев**, с. р.
98. За Општинската конференција на ССММ — Гевгелија,  
**Глигор Дајлиев**, с. р.
99. За Собранието на општина Делчево,  
**Обрен Велковски**, с. р.
100. За Општинскиот комитет на СКМ — Делчево,  
**Перо Синадиновски**, с. р.
101. За Општинската конференција на ССРNM — Делчево,  
**Перо Синадиновски**, с. р.
102. За Општинскиот совет на ССМ — Делчево,  
**Љупчо Стојменов**, с. р.
103. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Делчево,  
**Ахмет Демировски**, с. р.
104. За Општинската конференција на ССММ — Делчево,  
**Љупчо Евтимовски**, с. р.
105. За Собранието на општина Кавадарци,  
**Илија Мукаетов**, с. р.
106. За Општинскиот комитет на СКМ — Кавадарци,  
**Илија Мукаетов**, с. р.
107. За Општинската конференција на ССРNM — Кавадарци,  
**Илија Мукаетов**, с. р.
108. За Општинскиот совет на ССМ — Кавадарци,  
**Илија Мукаетов**, с. р.
109. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Кавадарци,  
**Илија Мукаетов**, с. р.
110. За Општинската конференција на ССММ — Кавадарци,  
**Илија Мукаетов**, с. р.
111. За Собранието на општина Кичево,  
**Живко Спасески**, с. р.
112. За Општинскиот комитет на СКМ — Кичево,  
**Рахман Фејза**, с. р.
113. За Општинската конференција на ССРNM — Кичево,  
**Бекир Селими**, с. р.
114. За Општинскиот совет на ССМ — Кичево,  
**Стојмир Маркоски**, с. р.
115. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Кичево,  
**Димитрија Ристоски**, с. р.
116. За Општинската конференција на ССММ — Кичево,  
**Медиме Шејдоска**, с. р.
117. За Собранието на општина Кочани,  
**Михаил Стефанов**, с. р.
118. За Општинскиот комитет на СКМ — Кочани,  
**Михаил Стефанов**, с. р.
119. За Општинската конференција на ССРNM — Кочани,  
**Михаил Стефанов**, с. р.

120. За Општинскиот совет на ССМ — Кочани, **Михаил Стефанов**, с. р.
121. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Кочани, **Михаил Стефанов**, с. р.
122. За Општинската конференција на ССММ — Кочани, **Михаил Стефанов**, с. р.
123. За Собранието на општина Крива Паланка, **Јордан Стефановски**, с. р.
124. За Општинскиот комитет на СКМ — Крива Паланка, **Јордан Стефановски**, с. р.
125. За Општинската конференција на ССРHM — Крива Паланка, **Јордан Стефановски**, с. р.
126. За Општинскиот совет на ССМ — Крива Паланка, **Јордан Стефановски**, с. р.
127. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Крива Паланка, **Јордан Стефановски**, с. р.
128. За Општинската конференција на ССММ — Крива Паланка, **Јордан Стефановски**, с. р.
129. За Собранието на општина Радовиш, **Симо Петров**, с. р.
130. За Општинскиот комитет на СКМ — Радовиш, **Златан Митев**, с. р.
131. За Општинската конференција на ССРHM — Радовиш, **Симо Петров**, с. р.
132. За Општинскиот совет на ССМ — Радовиш, **Симо Петров**, с. р.
133. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Радовиш, **Љупчо Матрапазов**, с. р.
134. За Општинската конференција на ССММ — Радовиш, **Симо Петров**, с. р.
135. За Собранието на општина Ресен, **Науме Петковски**, с. р.
136. За Општинскиот комитет на СКМ — Ресен, **Науме Петковски**, с. р.
137. За Општинската конференција на ССРHM — Ресен, **Науме Петковски**, с. р.
138. За Општинскиот совет на ССМ — Ресен, **Науме Петковски**, с. р.
139. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Ресен, **Науме Петковски**, с. р.
140. За Општинската конференција на ССММ — Ресен, **Науме Петковски**, с. р.
141. За Собранието на општина Свети Николе, **Љубомир Трајчев**, с. р.
142. За Општинскиот комитет на СКМ — Свети Николе, **Љубомир Трајчев**, с. р.
143. За Општинската конференција на ССРHM — Свети Николе, **Љубомир Трајчев**, с. р.
144. За Општинскиот совет на ССМ — Свети Николе, **Љубомир Трајчев**, с. р.
145. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Свети Николе, **Љубомир Трајчев**, с. р.
146. За Општинската конференција на ССММ — Свети Николе, **Љубомир Трајчев**, с. р.
147. За Собранието на општина Струга, **Белкија Дервиши**, с. р.
148. За Општинскиот комитет на СКМ — Струга, **Глигор Келешоски**, с. р.
149. За Општинската конференција на ССРHM — Струга, **Глигор Келешоски**, с. р.
150. За Општинскиот совет на ССМ — Струга, **Ристо Бажуровски**, с. р.
151. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Струга, **Глигор Келешоски**, с. р.
152. За Општинската конференција на ССММ — Струга, **Глигор Келешоски**, с. р.
153. За Собранието на општина Неготино, **Цветко Стојковски**, с. р.
154. За Општинскиот комитет на СКМ — Неготино, **Цветко Стојковски**, с. р.
155. За Општинската конференција на ССРHM — Неготино, **Цветко Стојковски**, с. р.
156. За Општинскиот совет на ССМ — Неготино, **Цветко Стојковски**, с. р.
157. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Неготино, **Димо Петров**, с. р.
158. За Општинската конференција на ССММ — Неготино, **Ацо Тренов**, с. р.
159. За Собранието на општина Берово, **Ѓорѓи Туцарски**, с. р.
160. За Општинскиот комитет на СКМ — Берово, **Ѓорѓи Туцарски**, с. р.
161. За Општинската конференција на ССРHM — Берово, **Ѓорѓи Туцарски**, с. р.
162. За Општинскиот совет на ССМ — Берово, **Ѓорѓи Туцарски**, с. р.
163. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Берово, **Ѓорѓи Туцарски**, с. р.
164. За Општинската конференција на ССММ — Берово, **Ѓорѓи Туцарски**, с. р.
165. За Собранието на општина Македонски Брод, **Вемче Станкоски**, с. р.
166. За Општинскиот комитет на СКМ — Македонски Брод, **Боривој Мишоски**, с. р.
167. За Општинската конференција на ССРHM — Македонски Брод, **Боривој Мишоски**, с. р.
168. За Општинскиот совет на ССМ — Македонски Брод, **Стојан Кофилоски**, с. р.
169. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Македонски Брод, **Ратко Новески**, с. р.
170. За Општинската конференција на ССММ — Македонски Брод, **Боривој Мишоски**, с. р.
171. За Собранието на општина Валандово, **Благој Шунтов**, с. р.
172. За Општинскиот комитет на СКМ — Валандово, **Благој Шунтов**, с. р.
173. За Општинската конференција на ССРHM — Валандово, **Благој Шунтов**, с. р.



174. За Општинскиот совет на ССМ — Валандово, **Благој Шунтов**, с. р.
175. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Валандово, **Благој Шунтов**, с. р.
176. За Општинската конференција на ССММ — Валандово, **Благој Шунтов**, с. р.
177. За Собранието на општина Винаца, **Сабри Јусрефовски**, с. р.
178. За Општинскиот комитет на СКМ — Винаца, **Сабри Јусрефовски**, с. р.
179. За Општинската конференција на ССРHM — Винаца, **Сабри Јусрефовски**, с. р.
180. За Општинскиот совет на ССМ — Винаца, **Сабри Јусрефовски**, с. р.
181. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Винаца, **Сабри Јусрефовски**, с. р.
182. За Општинската конференција на ССММ — Винаца, **Сабри Јусрефовски**, с. р.
183. За Собранието на општина Дебар, **Мухамед Каба**, с. р.
184. За Општинскиот комитет на СКМ — Дебар, **Мухамед Каба**, с. р.
185. За Општинската конференција на ССРHM — Дебар, **Мухамед Каба**, с. р.
186. За Општинскиот совет на ССМ — Дебар, **Мухамед Каба**, с. р.
187. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Дебар, **Мухамед Каба**, с. р.
188. За Општинската конференција на ССММ — Дебар, **Мухамед Каба**, с. р.
189. За Собранието на општина Демир Хисар, **Љубе Јанкуловски**, с. р.
190. За Општинскиот комитет на ССМ — Демир Хисар, **Љубе Јанкуловски**, с. р.
191. За Општинската конференција на ССРHM — Демир Хисар, **Љубе Јанкуловски**, с. р.
192. За Општинскиот совет на ССМ — Демир Хисар, **Цветко Катевски**, с. р.
193. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Демир Хисар, **Љубе Јанкуловски**, с. р.
194. За Општинската конференција на ССММ — Демир Хисар, **Славица Ивановска**, с. р.
195. За Собранието на општина Кратово, **Боривое Јанкуловски**, с. р.
196. За Општинскиот комитет на СКМ — Кратово, **Боривое Јанкуловски**, с. р.
197. За Општинската конференција на ССРHM — Кратово, **Боривое Јанкуловски**, с. р.
198. За Општинскиот совет на ССМ — Кратово, **Боривое Јанкуловски**, с. р.
199. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Кратово, **Боривое Јанкуловски**, с. р.
200. За Општинската конференција на ССММ — Кратово, **Добре Иванов**, с. р.
201. За Собранието на општина Крушево, **Сатир Меле**, с. р.
202. За Општинскиот комитет на СКМ — Крушево, **Сатир Меле**, с. р.
203. За Општинската конференција на ССРHM — Крушево, **Сатир Меле**, с. р.
204. За Општинскиот совет на ССМ — Крушево, **Сатир Меле**, с. р.
205. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Крушево, **Сатир Меле**, с. р.
206. За Општинската конференција на ССММ — Крушево, **Сатир Меле**, с. р.
207. За Собранието на општина Пробиштип, **Стојан Максимовски**, с. р.
208. За Општинскиот комитет на СКМ — Пробиштип, **Стојан Максимовски**, с. р.
209. За Општинската конференција на ССРHM — Пробиштип, **Стојан Максимовски**, с. р.
210. За Општинскиот совет на ССМ — Пробиштип, **Димитар Стефановски**, с. р.
211. За Општинскиот одбор на СЗБ на НОВ — Пробиштип, **Стојан Максимовски**, с. р.
212. За Општинската конференција на ССММ — Пробиштип, **Стојан Максимовски**, с. р.

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Диплома за средно хемиско училиште на име Цвета Крстева, ул. „М. Горки“ бр. 108, Т. Велес. (3403)
- Лична карта на име Бехри Сулимани, с. Пирок, Тетово. (3404)
- Диплома на име Сељатин Дехари, с. Гајре, Тетово. (3405)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Бари Ибиши, с. Групчин, Тетово. (3306)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Семедије Ибиши, с. Групчин, Тетово. (3407)
- Земјоделски здравствени легитимации на име Ферат и Беќим Ибиши, с. Групчин, Тетово. (3408)
- Ученичка книшка на име Трајан Трпески, с. Драчево — Скопје. (3410)
- Свидетелство од VIII одделение на име Цена Славеска, с. Томино Село, Битола. (3411)
- Свидетелство за хемиско училиште на име Трајанка Митреска, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 273, Прилеп. (3412)
- Свидетелство за завршен испит на име Ристе Милески, Прилеп. (3413)
- Свидетелство од IV одделение на име Велика Секулоска, ул. „Г. Константинов“ бр. 58, Прилеп. (3414)
- Свидетелство од IV одделение на име Марија Трајаноска, с. Рилево, Прилеп. (3415)
- Ученичка книшка за VI одделение, издадена од О. У. „П. Даскало“ — Прилеп на име Злате Талески, с. Новоселани, Прилеп. (3416)
- Свидетелство за VIII одделение издадено од Долнени на име Киро Цветаноски, с. Браилово, Прилеп. (3417)

- Извод и свидетелство за VIII одделение на име Стеван Силјаноски, ул. „П. Котеска“ бр. 134, Прилеп. (3418)
- Свидетелство од IV одделение на име Гена Ангелска, с. Дунјачани, Прилеп. (3419)
- Воена книшка на име Урим Дика, с. Ливада, Струга. (3420)
- Свидетелство за VIII одделение на име Петре Петрески, с. Прешнево, М. Брод. (3421)
- Свидетелство за V одделение на име Мидо Белулоски, с. Пласница, М. Брод. (3422)
- Свидетелство за IV одделение на име Раим Белулоски, с. Пласница, М. Брод. (3423)
- Свидетелство на име Нијазија Карамолески, с. Пласница, М. Брод. (3424)
- Свидетелства од II и III клас и диплома, издадени од Училиштето „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Фадил Шеху, ул. „Београдска“ бр. 12, Гостивар. (3425)
- Свидетелство на име Србољуб Јовчески, с. Здунье, Гостивар. (3426)
- Свидетелства за III и IV година на име Павлина Матеска, Нас. Кос. круг, вл. I/10, Гостивар. (3427)
- Свидетелство од III клас, издадено од Гимназијата „А. Русковски“ — Берово на име Жико Б. Алаѓозовски, с. Русиново, Берово. (3428)
- Свидетелство на име Костадин Ташев, Нови Дојран. (3439)
- Свидетелство на име Арсо Исајоски, ул. „Н. Тесла“ бр. 5, Гостивар. (3434)
- Свидетелство на име Хопа Назми, ул. „18 Ноември“ бр. 111, Гостивар. (3435)
- Свидетелство од VIII одделение на име Баки Асани, ул. „Шуматоска“ бр. 28, Гостивар. (3436)
- Свидетелство за VIII одделение, на име Земри Изети, с. Врановце, Гостивар. (3437)
- Свидетелство од VIII разред на име Медаит Касами, с. Шипковица, Тетово. (3438)
- Работна книшка рег. бр. 1883, серија бр. 124841 издадена од Собранието на општина — Ресен на име Алексо Ставре Ристевски, с. Претор, Ресен. (3439)
- Свидетелство за III и IV година и диплома, издадени од Металскиот центар „Наце Буѓони“ — Куманово на име Момчил Илиевски, ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 71, влез 3/11, Куманово. (3440)
- Работна книшка на име Милован Додик, с. Матејче, Куманово. (3441)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љубен Ц. Стоилков, с. Трново, Кр. Паланка. (3442)
- Здравствена легитимација на име Илија Јанковски, ул. „М. Овчарова“ бр. 41, Т. Велес. (3443)
- Свидетелство на име Авзија Ибески, с. Преглово, М. Брод. (3444)
- Свидетелство за VI одделение на име Расим Садикоски, с. Преглово, М. Брод. (3445)
- Свидетелство за IV одделение на име Шефкија Далипоски, с. Преглово, М. Брод. (3446)
- Свидетелство за VI одделение на име Расим Рамчески, с. Пласница, М. Брод. (3447)
- Свидетелство за VIII одделение на име Богољуб Ивановски, с. Велица, М. Брод. (3448)
- Диплома издадена од економското училиште на име Вера Спасева, ул. „Пр. Пчински“ бр. 35, Т. Велес. (3449)
- Лична карта на име Симо Аџиоски, ул. „Н. Г. Дуња“ бр. 128, Скопје. (3450)
- Свидетелство од VIII одделение на име Шукри Изаири, с. Раковец, Тетово. (3451)
- Свидетелство од IV разред на име Мисеван Ајрули, с. Раковец, Тетово. (3452)
- Свидетелство од IV разред на име Рушан Ајрули, с. Раковец, Тетово. (3453)
- Диплома од осмолетка на име Салиа Хисем, с. Пирок, Тетово. (3454)
- Диплома од гимназија на име Хајрула Сејфулаи, с. Пирок, Тетово. (3455)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Мусрет Незири, с. Стримница, Тетово. (3456)
- Свидетелство од I и II година хемиска струка на име Ило Трески, с. Жилче, Тетово. (3457)
- Свидетелство од IV одделение на име Акиф Цафери, с. Раковец, Тетово. (3458)
- Свидетелство од IV одделение на име Екрем Идризиди, с. Раковец, Тетово. (3459)
- Диплома на име Мустафа Таџелин, ул. „Љуботенска“ бр. 1, Тетово. (3460)
- Свидетелство од IV одделение на име Баки Зекири, с. Раковец, Тетово. (3461)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ с. Самоков, на име Симе А. Костадиноски, с. Ботуше, М. Брод. (3462)
- Свидетелство на име Марија Ристеска, ул. „Б. Влачарот“ бр. 7, Прилеп. (3463)
- Лична карта на име Кита Аџеска, ул. „Димо Хаџидимов“ бр. 5, Прилеп. (3464)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Гена Дамјаноска, с. Десово, Прилеп. (3465)
- Свидетелство за незавршено VII одделение на име Петра Солеска, с. Бучин, Прилеп. (3466)
- Свидетелство од VII одделение на име Мерсел Зендели, с. Балиндол, Гостивар. (3467)
- Свидетелство од VIII одделение на име Хатем Ибраими, нас. Фазанерија, Гостивар. (3468)
- Свидетелство од I година гимназија, издадено од Гимназијата „Браќа Миладинови“ на име Владимир Видов, ул. „Прилепска“ бр. 45, Битола. (3469)
- Возачка дозвола на име Љубин Карапалески, ВП 7700/7, Прилеп. (3470)
- Работна книшка на име Пројче Волчески, с. Вашиште, Прилеп. (3471)
- Свидетелство за IV одделение, на име Пвега Доневска, с. Папрадиште, Т. Велес. (3472)
- Свидетелство од VIII одделение на име Сахир Шемоски, с. Пласница, М. Брод. (3473)
- Свидетелство од III одделение на име Исмаил Хајрадиноски, с. Пласница, М. Брод. (3474)
- Свидетелство од VIII разред на име Раде Настевски, Тетово. (3475)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Хамза Шаќир, с. Стримница, Тетово. (3476)
- Работна книшка на име Аштрије Арсланова, ул. „Козјак“ бр. 76, Битола. (3477)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на име Горѓи Чоклев, Скопје. (3478)
- Ученичка книшка за I година, издадена од Средно музичко училиште во Скопје на име Кемал Елези, Скопје. (3479)
- Ученичка книшка за I година, издадена од Средно музичко училиште во Скопје на име Мирко Трипуновски, Скопје. (3480)
- Воена книшка на име Здравко Петровски — Скопје. (3481)
- Свидетелство од I и II година издадено од средно економско училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Неџмедин Едипов, Скопје. (3482)
- Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје на име Борислав Ахчиев, Скопје. (3483)
- Воена книшка издадена од Постојна на име Јован Дончевски, Скопје. (3484)
- Воена книшка издадена од Воен отсек — Тетово на име Алим Е. Фериз, ул. „Вардарска“ бр. 46, Тетово. (3485)
- Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје на име Аслан Хусеини, Скопје. (3486)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ратко Стојчевски, Скопје. (3487)
- Воена книшка издадена од Воен отсек — Врхника на име Мирослав Томовски, Скопје. (3488)
- Свидетелство за IV година и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Назми Исеини, Скопје. (3489)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Даринка Тасевска, Скопје. (3490)
- Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Манушаке Шаќири, Скопје. (3491)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Јордана Симјанова, Скопје. (3492)

Воена книшка издадена од Воен отсек Куманово на име Мустафа Емини, с. Липково, Куманово. (3493)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Градежно машински центар — Скопје на име Ментор Дамани, Скопје. (3494)

Свидетелство за завршен испит издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“, Скопје на име Влашко Доцев, Скопје. (3495)

Индекс бр. 1515, издаден од Медицински факултет — Скопје на име Гамал Ибрахим Хасан Кадоуми, Скопје. (3496)

Свидетелство за завршено III и IV година гимназија „Моша Пијаде“ — Кр. Паланка на име Миле Родевски, Кр. Паланка. (3498)

Свидетелство за VIII одделение на име Хаида Михайлова, с. Истибања, Винаца. (3499)

Работна книшка на име Кемал Шабани, с. Слупчане, Куманово. (3500)

Возачка дозвола на име Мирко Сиљаноски, ул. „Г. Стојчески“ бр. 24, Тетово. (3501)

Здравствена легитимација на име Исмаил Мехмети, ул. „140“ бр. 23, Тетово. (3502)

Диплома од IV разред гимназија на име Мирко Јовановски, с. Жилче, Тетово. (3503)

Свидетелство од VIII одделение на име Насуф Мисими, с. Слатина, Тетово. (3504)

Свидетелство од IV одделение на име Кадрија Јауми, с. Раковец, Тетово. (3505)

Свидетелство на име Нервет Хисмани, с. Гајре, Тетово. (3506)

Свидетелство од III и IV клас гимназија на име Пано Свињарски, Берово. (3507)

Воена книшка на име Милан Цикарски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 24, Берово. (3508)

Работна книшка бр. 57115 на име Елица Марковска, ул. „Стевче Патако“ бр. 18, Битола. (3509)

Свидетелство за II година на име Самда Намбалти, ул. „Охридска“ бр. 42, Битола. (3510)

Свидетелство од I и II година гимназија на име Даре Ристески, ул. „Иљо Попадинец“ бр. 106, Прилеп. (3511)

Свидетелство бр. 191 од III клас гимназија на име Слободанка Миланоска, ул. „Бл. Ружето“ бр. 30, Прилеп. (3512)

Свидетелство за IV одделение на име Цутка Мирческа, Скопје. (3514)

Свидетелство од IV клас хемиско училиште на име Мимоза Буждеска, ул. „Орде Чопела“ бр. 13, Прилеп. (3515)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „М. Ацев“ с. Локвица, на име Војо Стевановски, с. Крапа, М. Брод. (3516)

Воена возачка дозвола, издадена од ВП 8376 — Ријека на име Живко Бранко Ивановски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 210, Куманово. (3517)

Работна книшка на име Раде Стојковски, с. Зубовце, Куманово. (3518)

Работна книшка на име Гане Николов, ул. „30 јули“ бр. 20, Куманово. (3519)

Свидетелство од I година на име Тихомир Спасовски, ул. „Хр. Карпош“ бр. 62, Куманово. (3520)

Свидетелство за VIII одделение на име Весна Михајловска, ул. „Ј. Сандански“ бр. 83, Тетово. (3521)

Лична карта на име Гојко Димовски, ул. „Г. Стојчески“ бр. 78, Тетово. (3522)

Возачка дозвола, издадена од СУП — Тетово на име Гојко Димовски, ул. „Г. Стојчески“ бр. 78, Тетово. (3522а)

Свидетелство од VIII одделение на име Петре Димковски, с. Челопек, Тетово. (3523)

Свидетелство за IV одделение на име Сакип Рамадани, с. Раковец, Тетово. (3524)

Диплома за IV разред гимназија на име Садик Алију, с. Цепчиште, Тетово. (3525)

Свидетелство за VI одделение на име Нецо Речепи, с. Врпчиште, Гостивар. (3526)

Сообраќајна книшка бр. 7885 на име Дурмиш Ракипи, ул. „ЈНА“, Гостивар. (3527)

Свидетелство од II година индустриско училиште — електричен смер, на име Душан Илиески, с. Волковија, Гостивар. (3528)

Свидетелство за VI одделение на име Назми Зендели, с. Балиндол, Гостивар. (3529)

Здравствена легитимација на име Љатифе Велиу, ул. „Дим. Влахов“ бр. 13, Гостивар. (3530)

Лична карта на име Љатифе Велиу, ул. „Д. Влахов“ бр. 13, Гостивар. (3530а)

Свидетелство од VIII одделение на име Фадил Куртишагаи, ул. „Сл. Пепоски“ бр. 60, Гостивар. (3531)

Свидетелство од VI одделение на име Јошко Кофилоски, ул. „Речиште“ бб, Драчево. (3532)

Диплома од средно економско училиште на име Томислав Пајмакоски, ул. „761“ бр. 6, Скопје. (3533)

Свидетелство од II клас на име Павле Ристевски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 163, Прилеп. (3534)

Свидетелство за V одделение на име Шехерезада Реџепоска, ул. „Дабнички Завој“ бр. 5, Прилеп. (3535)

Работна книшка на име Трајан Ангелески, ул. „С. Ковачевиќ“, бр. 4-д, Скопје. (3536)

Индекс на име Благоица Јовеска, ул. „С. Ковачевиќ“ бр. 4-д, Скопје. (3537)

Свидетелство на име Јордан Корвезироски, бул. „М. Тито“ бр. 76, Прилеп. (3538)

Свидетелство од III година на име Драги Трапоски, ул. „Тр. Тарџан“ бр. 33, Прилеп. (3539)

Свидетелство од VIII одделение на име Наска Шимакоска, ул. „Бл. Крстески“ бр. 14, Прилеп. (3540)

Работна книшка на име Ејуп Алији, ул. „Н. Тесла“ бр. 87, Куманово. (3541)

Воена книшка на име Аднан Р. Бајрамовски, ул. „Драги Шутевски“ бр. 48, Куманово. (3542)

Воена книшка на име Јовица Горѓевски, с. Орашец, Куманово. (3543)

Свидетелство за V и VI одделение на име Расим Садикоски, с. Преглево, М. Брод. (3544)

Свидетелство за V одделение на име Исмет Деароски, с. Пласница, М. Брод. (3545)

Свидетелство за IV одделение на име Неџип Садикоски, с. Пласница, М. Брод. (3546)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Стив Наумов“ — с. Пласница на име Џемал Џафероски, с. Пласница, М. Брод. (3547)

Свидетелство за VI одделение на име Назмије Азизоски, с. Пласница, М. Брод. (3548)

Свидетелство за V одделение на име Расим Рамчески, с. Пласница, М. Брод. (3549)

Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Василевска, Т. Велес. (3550)

Свидетелство за III година, издадено од СХПУ „Б. Кидрич“ — на име Марика Калаузарева, ул. „К. Пејчинов“ бр. 8, Т. Велес. (3551)

Свидетелство на име Јованка Јолевска, ул. „Костурска“ бр. 1, Т. Велес. (3552)

Воена книшка на име Наум Гроздановски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 326, Тетово. (3553)

Земјоделска здравствена легитимација на име Исак Јусуфи, с. Пирок, Тетово. (3554)

Свидетелство за II година, на име Ибраим Џелили, издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“, с. Требош, Тетово. (3555)

Свидетелство за III клас на име Нуриман Ариф, с. Боговиње, Тетово. (3556)

Свидетелство за III клас гимназија на име Адемсафи Зендели, с. Пршовце, Тетово. (3557)

Свидетелство издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Агим Мурсели, с. Шемшево, Тетово. (3558)

Свидетелство издадено од Гимназијата „К. Пејчиновиќ“ — Тетово на име Зекирија Мусаи, с. Гајре, Тетово. (3559)

Оружен лист бр. 819, издаден од СВР — Тетово на име Веселин Стаматовски, с. Раотинце, Тетово. (3560)

- Свидетелство на име Гарип Акики, с. Србиново, нова нас. Циглана, Тетово. (3561)
- Свидетелство за IV одделение на име Аливеби Аљуи, с. Топлица, Гостивар. (3562)
- Ученичка книшка издадена од Гимназијата „А. Русковски“ — Берово на име Слободан Д. Митров с. Милетково, Гевгелија. (3563)
- Свидетелство за IV одделение на име Ванчо Вангелов, с. Звезгор, Делчево. (3564)
- Свидетелство од IV одделение, издадено од Училиштето „Г. Делчев“, с. Лознани на име Трајанка Марковска, ул. „Довлецик“ бр. 127, Битола. (3565)
- Диплома и свидетелство на име Џемил Фејзулаи, с. Г. Речица, Тетово. (3566)
- Свидетелство и диплома на име Гајур Незири, с. Г. Речица, Тетово. (3567)
- Возачка дозвола и сообраќајна книшка на име Селман Селмани, с. Доброште, Тетово. (3568)
- Свидетелство од IV одделение на име Енвер Сулејмани, с. Раковец, Тетово. (3569)
- Свидетелство за IV одделение на име Исмет Куртиши, с. Раковец, Тетово. (3570)
- Свидетелство од V одделение на име Нухија Зулкуфли, с. Боговиње, Тетово. (3571)
- Свидетелство од IV одделение на име Селџим Куртиши, с. Раковец, Тетово. (3572)
- Свидетелство од IV одделение на име Метуш Куртиши, с. Раковец, Тетово. (3573)
- Свидетелство од VI одделение на име Тренда-филка Ангеловска, ул. „Китка“ бр. 18, Драчево, — Скопје. (3574)
- Диплома издадена од хемиско училиште на име Мирјана Петкоска, ул. „Ст. Вазерко“ бр. 14, Прилеп. (3575)
- Свидетелство за хемиско училиште на име Стојанка Митреска, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 273, Прилеп. (3576)
- Ученичка книшка за IV одделение, издадена од О. У. во с. Горно Село на име Олга Стојаноска, с. Горно Село, Прилеп. (3577)
- Свидетелство за III одделение на име Неџип Садикоски, с. Пласница, М. Брод. (3578)
- Свидетелство за IV одделение на име Муарем Мустафоски, с. Пласница, М. Брод. (3579)
- Свидетелство од IV одделение на име Атип Мустафоски, с. Пласница, М. Брод. (3580)
- Свидетелство за V одделение на име Мемет Белулоски, с. Пласница, М. Брод. (3581)
- Свидетелство за V одделение на име Абдила-дија Рамески, с. Пласница, М. Брод. (3582)
- Свидетелство за V одделение на име Авнија Бејзароски, с. Пласница, М. Брод. (3583)
- Ученичка книшка од I до IV одделение издадена од О. У. во с. Локвица на име Стојан Стојчески, с. Локвица, М. Брод. (3585)
- Свидетелство за IV клас, издадено од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес, на име Ангел Славков, ул. „Бр. Попјорданови“ бр. 17, Т. Велес. (3586)
- Здравствена легитимација на име Рамиза Таири, с. Палатица, Тетово. (3587)
- Здравствена легитимација на име Фериде Таири, с. Палатица Тетово. (3588)
- Здравствена легитимација на име Ејуп Таири, с. Палатица, Тетово. (3589)
- Здравствена легитимација на име Алије Таири, с. Палатица, Тетово. (3590)
- Свидетелство од V одделение на име Росана Блажоска, с. Печково, Гостивар. (3591)
- Свидетелство од IV година техничко училиште на име Јорде Матески, ул. „Т. Богданоски“ бр. 6, Гостивар. (3592)
- Свидетелство од 72/73 година на име Ѓорѓи Узун-нов, Нов Дојран. (3593)
- Свидетелство од 71/72 година на име Ѓорѓе Узун-нов, Нов Дојран. (3594)
- Свидетелство од VIII одделение на име Благоица Петровска, с. Тумчевиште, Гостивар. (3595)
- Свидетелство на име Веселин Стоевски, с. Осиче, Кр. Паланка. (3596)
- Свидетелство за квалификуван автомеханичар на име Трајче Р. Трајкоски, ул. „Киро Чучук“ бр. 27, Т. Велес. (3597)
- Свидетелства од I и II година издадени од СХТТУ „Б. Кидрич“ — Т. Велес, на име Љубомир Ивчев, ул. „А. Демниев“ бр. 2, Т. Велес. (3598)
- Свидетелство од V клас на име Иснинеби Атули, с. Каменјане, Тетово. (3599)
- Ученичка книшка за IV одделение на име Сељадин Ибиши, с. Раковец, Тетово. (3600)
- Свидетелство за завршен испит и свидетелство за III и IV клас на име Садин Адили, с. Копанце, Тетово. (3601)
- Свидетелство на име Зафер Незири, ул. „Г. Стојчевски“ бр. 102, Тетово. (3602)
- Диплома и свидетелство на име Џемил Фејзулаи, с. Г. Речица, Тетово. (3603)
- Свидетелство и диплома на име Гајур Незири, с. Г. Речица, Тетово. (3604)
- Диплома на име Јонуз Нухии, с. Боговиње, Тетово. (3605)
- Свидетелства за III и IV клас на име Нервет Хисмани, с. Гајре, Тетово. (3606)
- Свидетелства од II и III клас на име Икерем Љутфиу, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 258, Тетово. (3607)
- Свидетелства од 60/61 и 61/62 година на име Мирјана Ангелкоска, ул. „ЈНА“ бр. 51, Гостивар. (3608)
- Свидетелство на име Камбер Фетаи, с. Балин-дол, Гостивар. (3609)
- Ученичка книшка на име Достана Јанкоска, нас. Циглана, Гостивар. (3611)
- Свидетелство на име Хафсо Мазлами, с. Зду-ње, Гостивар. (3612)
- Свидетелство од VIII одделение на име Доца Војнова, Св. Николе. (3613)
- Свидетелство за VI одделение на име Вајдин Хакику, с. Добридол, Гостивар. (3614)
- Свидетелство за V одделение на име Хасип Адеми, с. Добридол, Гостивар. (3615)
- Свидетелство за I клас гимназија на име Рефик Фидани, Гостивар. (3616)
- Возачка дозвола на име Радоје Марик, „Кеј Вардар“. Гостивар. (3617)
- Пасош на име Садри Шабани, с. Форино, Гостивар. (3618)
- Свидетелство на име Зејни Адили, с. Корито, Гостивар. (3619)
- Здравствена легитимација на име Љубе Илиоски, ул. „Егејска“ бр. 65, Прилеп. (3620)
- Ученичка книшка од IV одделение на име Верка Петреска, ул. „Партизанска“ бр. 15, Прилеп. (3621)
- Ученичка книшка од IV одделение на име Живка Петреска, ул. „Партизанска“ бр. 15, Прилеп. (3622)
- Свидетелство за III клас економско училиште на име Надежда Петреска, ул. „Бл. Ружето“ бр. 35, Прилеп. (3623)
- Работна книшка на име Трајко Димовски, ул. „Бл. Николоски“ бр. 17, Прилеп. (3624)
- Свидетелство од II година гимназија на име Алија Угљанин, с. Лажани, Прилеп. (3625)
- Здравствена легитимација на име Душан Ѓорѓиев, Веница. (3626)
- Воена книшка на име Лазар Илиески, ул. „М. Тито“ бр. 79, Прилеп. (3629)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љубе Станкоски, ул. „Ленин“ бр. 160, Прилеп. (3630)
- Свидетелство од V одделение на име Атип Мустафоски, с. Пласница, М. Брод. (3631)
- Свидетелство за IV одделение на име Мида Белулоска, с. Пласница, М. Брод. (3632)
- Свидетелство за IV одделение на име Софијанка Спиркоска, М. Брод. (3633)
- Свидетелство за VIII одделение на име Павлина Панова, ул. „Н. Карев“ — 4, Т. Велес. (3634)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Хасип Халити, с. Добридол, Гостивар. (3635)

- Свидетелство на име Меџеди Ајдари, с. Чајле, Гостивар. (3636)
- Работна книшка на име Мевад Бекиров, ул. „М. Тито“ бр. 14, Делчево. (3637)
- Диплома издадена од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Ристо Робески, ул. „Орде Кобацо“, бр. 7, Прилеп. (3638)
- Ученичка книшка на име Марија Јанеска, ул. „Бр. Ломески“ бр. 20, Прилеп. (3639)
- Свидетелство за II година економско училиште на име Марија Стеваноска, ул. „М. Козар“ бр. 171, Прилеп. (3640)
- Свидетелство од VIII одделение на име Мустафа Зекироски, с. Преглево, М. Брод. (3641)
- Свидетелство за III година на име Кенан Скендери, с. Раковец, Тетово. (3642)
- Свидетелство на име Шемсеарим Бафтијари, Тетово. (3643)
- Свидетелство на име Али Фетаху, ул. „Бр. Миладинови“ Тетово. (3644)
- Диплома за IV разред гимназија на име Весели Меметали, с. Одри, Тетово. (3645)
- Свидетелство од I клас на име Сами Халили, с. Џепчиште, Тетово. (3646)
- Здравствена легитимација на име Небојша Филиповски, ул. „Ленин“ бр. 135, Тетово. (3647)
- Свидетелство за VIII одделение за возрастни на име Киро Манасиев, с. Зрновци, Кочани. (3648)
- Диплома за завршено средно медицинско училиште „Панче Караџозов“ — Скопје на име Павле Пешев, Скопје. (3649)
- Свидетелство за завршен испит и за IV година издадени од гимназијата во Гостивар на име Весна Алексоска, Гостивар. (3650)
- Свидетелства за завршени I, II и III година, издадени од АСУЦ — Скопје на име Ангел Димитровски, Скопје. (3652)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Предраг Жајгар, Скопје. (3653)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Соња Ангелковска, Скопје. (3654)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Будимир Урошевиќ, Скопје. (3655)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Благоја Величковски, Скопје. (3656)
- Свидетелства за завршено III и IV година, издадени од Училиштето за санитарни техничари и медицински лаборанти — Скопје на име Љубомир Вожиновски, Скопје. (3657)
- Здравствена воена книшка издадена од Скопје на име Васил Диме Темелковски, Скопје. (3658)
- Свидетелства за завршена I и II година стенодактилографско училиште издадени од Скопје на име Јадранка Лазик, Скопје. (3659)
- Воена книшка издадена од Загреб на име Аки Кадрија, Скопје. (3660)
- Свидетелство за IV одделение издадено од Основното училиште „11 Октомври“ с. Мажучиште на име Милка Јовановска, Скопје. (3661)
- Воена книшка издадена од Прилеп на име Ташко Благоев, Скопје. (3662)
- Свидетелство за VIII одделение издадено од Основното училиште „Браќа Миладинови“ — Скопје на име Милјана Димова, Скопје. (3663)
- Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Иво Рибар“ — Скопје на име Наџија Асамова, Скопје. (3664)
- Воена книшка серија А. Г. бр. 01003 издадена од Скопје на име Љубомир Николовски, М. Каменица. (3665)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Зулфикар Вели, Скопје. (3666)
- Воена книшка бр. AP 360020 издадена од Скопје на име Љупчо Д. Илиевски, Скопје. (3667)
- Воена книшка издадена од Горњи Милановац на име Шефки Раман, Скопје. (3668)
- Свидетелство за II клас, издадено од Периодичното школо за ученици во трговија — Битола на име Аџи Шарафи, ул. „Бр. Единство“ бр. 83, Дебар. (3669)
- Свидетелство за завршен испит за школа за ученици во трговија на име Шарафи Аџи, ул. „Бр. Единство“ бр. 83, Дебар. (3670)
- Свидетелство за четврто одделение на име Тоска Џевдет, с. Д. Татеши, Струга. (3671)
- Свидетелство за VIII одделение на име Алим Ајдари, с. Корошиште, Струга. (3672)
- Свидетелство за VIII одделение на име Горѓи Војнов, ул. „Д. Влахов“ бр. 119, Т. Велес. (3673)
- Свидетелство за VIII одделение на име Даница Ванчева, ул. „Орце Мартинов“ бр. 40, Т. Велес. (3674)
- Свидетелство за III клас гимназија на име Агим Халили, с. Џепчиште, Тетово. (3675)
- Диплома за завршена гимназија на име Рамадани Џеват, с. Орашје, Тетово. (3676)
- Воена книшка на име Јашари Азир, ул. „Димо Гавров“ бр. 39а, Тетово. (3677)
- Диплома на име Адеми Ибраим Бујар ул. „Штипска“ бр. 46, Тетово. (3678)
- Свидетелство од V одделение на име Имри Абуш, с. Пирок, Тетово. (3679)
- Свидетелство за III и IV и диплома на име Наџија Симеска, Тетово. (3680)
- Свидетелство од VI одделение на име Али Исмани, с. Камењане, Тетово. (3681)
- Свидетелство од IV клас и диплома на име Звонко Силјаноски, с. Глогои, Тетово. (3682)
- Возачка дозвола на име Љутви Билали, с. Слатина, Тетово. (3683)
- Свидетелство за I клас гимназија на име Дијана Димитриеска, Тетово. (3684)
- Свидетелство за II клас гимназија на име Курмије Ракипи, с. Требош, Тетово. (3685)
- Свидетелство за III година на име Орхан Исмаили, ул. „Г. Петров“ бр. 12, Тетово. (3686)
- Диплома на име Муарем Заими, ул. „29 Ноември“ бр. 55, Тетово. (3687)
- Свидетелство од IV одделение на име Абедин Неџири, с. Оргуше, Гостивар. (3688)
- Свидетелство за V одделение на име Дехар Рамадани, с. Топлице, Гостивар. (3689)
- Свидетелство за завршено основно училиште на име Махир Демири, с. Топлице, Тетово. (3690)
- Свидетелство за завршено средно техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Ангел В. Трајковски, Скопје. (3691)
- Свидетелство за положен завршен испит издадено од Школата за физичка култура — Скопје на име Елизабета Миланова, Скопје. (3692)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Петар Томас, Скопје. (3693)
- Ученичка книшка од II клас, издадена од Средно земјоделско училиште „Димитар Влахов“ — Струга на име Ристо Никола Караколев, Гевгелија. (3694)
- Воена книшка издадена од Брежица, на име Михајло Трајковски, Скопје. (3695)
- Свидетелство за I година издадено од Центарот за образование при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на име Шеан Нуредини, с. Кондово, Скопје. (3696)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методи“ — Скопје на име Љупчо Петровски, Скопје. (3697)
- Уверение за сидаро-тесар на име Славко Јанески, с. Ерековци, Прилеп. (3699)
- Лична карта на име Јован Мишов, ул. „Поп Спасо Егуменов“ бр. 29, Прилеп. (3700)
- Свидетелство од II година дрвно училиште на име Стеван Котески, ул. „Пенка Котеска“ бр. 17, Прилеп. (3701)
- Свидетелство за VIII одделение на име Илија Камчевски, ул. „Б. Талески“ бр. 28, Прилеп. (3702)
- Работна книшка на име Илија Стефановски, с. Ореше, Т. Велес. (3703)
- Свидетелство од III година гимназија и IV клас на име Гајур Демири, Гостивар. (3704)
- Свидетелство од VIII одделение на име Џеват Арслани, с. Вруток, Гостивар. (3705)

Работна книшка издадена од ОС — Куманово на име Ајрула Сулејмани, с. Черкези, Куманово. (3706)

Свидетелство за завршно земјоделско училиште „Киро Бурназ“ — Куманово на име Перо Стојановиќ, с. Матејче, Куманово. (3707)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од О. У. „М. Ацев“ — с. Локвица, на име Лепа Наумовска, с. Мажучиште, Прилеп. (3708)

Свидетелство од I година гимназија на име Орде Попоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 161, Прилеп. (3709)

Диплома за IV клас, издадена од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Ангел Славков, ул. „Бр. Попјорданови“ бр. 17, Т. Велес. (3710)

Свидетелство издадено од ХТТУ „Б. Кидрич“ — Т. Велес на име Стефанка Анева, ул. „Хр. Ботев“ бр. 17, Т. Велес. (3711)

Возачка дозеола на име Сељам Казими, с. Тетово. (3712)

Пасош бр. МА 036287 на име Зекирија Јонузи, с. Слатино, Тетово. (3713)

Свидетелство за IV разред на име Љутви Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (3714)

Свидетелство за VI одделение на име Димитар Рабациски, с. Владимирово, Берово. (3715)

Студентска легитимација, издадена од Педагошката академија — Витола на име Мите Ивановски, ул. „Туристичка“ б. б. 3/7, Охрид. (3716)

Свидетелство за I и IV година, издадени од Училиштето „Н. Буѓони“ — Куманово на име Милорад Кимевски, ул. „П. Шварц“ бр. 17, Куманово. (3717)

Воена буква на име Јован Д. Муровски, с. Ново Село, Струмица. (3718)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Кирил и Методи“ с. Кукуречани на име Петре Димовски, ул. „Гургур“ бр. 25, Витола. (3719)

Лична карта на име Киро Андреевски, ул. „Бл. Шукуровски“ бр. 16, Прилеп. (3720)

Работна книшка на име Милева Настевска, с. М. Коњари, Прилеп. (3721)

Свидетелство од I година ЕМУЦ на име Кире Цветковски, ул. „Ј. Јордановски“ бр. 102, Прилеп. (3722)

Свидетелства од I до VII одделение на име Блаже Благојевски, ул. „Нерешко“ бр. 15, Скопје. (3723)

Свидетелство за завршен испит на име Благо Присаѓанска, ул. „Скопска“ бр. 1а, Прилеп. (3724)

Свидетелство за V одделение на име Реџеп Јаски, с. Пласница, М. Брод. (3725)

Диплома на име Ферат Реџеџи, с. М. Речица, Тетово. (3726)

Диплома на име Лидија Лазарова, ул. „Ј. Сандански“ бр. 53, Тетово. (3727)

Лична карта на име Шефкедин Исмаили, с. Цепчиште, Тетово. (3728)

Свидетелство за матура на име Несат Изаири, с. Желино, Тетово. (3729)

Свидетелство на име Целадин Исамили, ул. „Штипски“ бр. 43, Тетово. (3730)

Свидетелства за III и IV година гимназија на име Мекерим Селмани, ул. „К. Неделковски“ бр. 7, Тетово. (3731)

Свидетелство за VIII одделение на име Роза Комицоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (3732)

Работна книшка на име Ангел Лазаревски, ул. „Ангел Дуда“ бр. 6, Куманово. (3733)

Свидетелства од II и III година на име Ангелина Велјаноска, ул. „ЈНА“ згр. II влез II стан 12, Гостивар. (3734)

Уверение за положен испит за прва помош на име Милица Попоска, ул. „Бр. Единство“ бр. 47, Гостивар. (3735)

Здравствена легитимација бр. 524 на име Камил Салиџи, с. Врпчиште, Гостивар. (3736)

Свидетелство за IV одделение на име Блага Даневска, ул. „Сердарот“ бб Драчево. (3737)

Ученичка книшка од IV одделение на име Власто К. Димитријевски, с. Коњарево, Куманово. (3738)

Работна книшка рег. бр. 5684 серија бр. 454353, издадена од СО — Ресен на име Христо Сотир Стојановски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 9, Ресен. (3739)

Возачка дозвола на име Бранимир Цветановски, ул. „Пр. Пчински“ бр. 17, Тетово. (3740)

Свидетелства од I до IV година и диплома на име Џемил Алиу, с. Жеровјане, Тетово. (3741)

Свидетелства од I до II разред на име Зулками Таири, с. Порој, Тетово. (3742)

Ученичка книшка од IV разред на име Неџбедин Абди, с. Каменејане, Тетово. (3743)

Свидетелство од I разред гимназија на име Љаџиф Имери, с. Порој, Тетово. (3744)

Свидетелства од I до III клас гимназија на име Мехмеди Беадини, с. Речица, Тетово. (3745)

Свидетелство од III клас гимназија на име Александар Каламадески, Берово. (3746)

Свидетелство од III клас гимназија на име Милица Митева, с. Виничка Кршла Винаца. (3747)

Свидетелства од III и IV година и диплома на име Тања Костова, с. Истибања, Винаца. (3748)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Асибе Агуши, с. Радуша, Г. Петров. (3749)

Индекс бр. 364176 на име Павлина Манеска, ул. „Тригла“ бр. 126, Прилеп. (3750)

Лична карта на име Трајко Костоски, с. Горно село, Прилеп. (3751)

Свидетелство на име Нада Димова, ул. „Костурска“ бр. 21, Т. Велес. (3752)

Свидетелство за средно образование на име Марија Кумкова, ул. „Ордан Цинот“ бр. 25, Т. Велес. (3753)

Здравствени легитимации на име Хамдија и Фатиме Синани, с. Групчин, Тетово. (3754)

Свидетелство од IV разред на име Зибер Фејзули, с. Раковец, Тетово. (3755)

Свидетелство од IV разред на име Сафет Фејзули, с. Раковец, Тетово. (3756)

Свидетелство од IV разред на име Абаз Асани, с. Раковец, Тетово. (3757)

Свидетелство од VI одделение на име Јусуф Рустеми, с. Боговиње, Тетово. (3758)

Свидетелство од VIII одделение на име Нове Петровски, с. Г. Јеловце, Гостивар. (3759)

Воена книшка издадена од Скопје на име Љутви Сеферовиќ, Скопје. (3760)

Ученичка книшка за завршена II година, издадена од Средно музичкото училиште во Скопје на име Иванка Механџиева, Скопје. (3761)

Диплома и свидетелство за завршена IV година средно техничко градежно училиште „Здравко Цветковски“ — геодетски отсек — Скопје на име Жарко Стојчески, Скопје. (3762)

Свидетелство за положен завршен испит издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Душко Балабурски, Скопје. (3763)

Здравствена легитимација издадена од Скопје на име Стојан Зафировски, Скопје. (3764)

Свидетелство за завршена трговска школа во Скопје на име Веле Цветковски, Скопје. (3765)

Воена книшка издадена од Призрен на име Томислав Тасев, Скопје. (3766)

Свидетелство за положен завршен испит издадено од Средно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Никола Стеријев, Скопје. (3767)

Воена книшка издадена од Подравска Слатина на име Душко Савевски, Скопје. (3768)

Воена книшка издадена од Скопје на име Благоја Трајковски, Скопје. (3769)

Свидетелство на име Емрије Зендели, ул. „Ленинградска“ бр. 65, Гостивар. (3770)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Училиштето „Ст. Наумов“ — с. Пласница на име Реџат Јаоски, с. Пласница, М. Брод. (3771)

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. У. с. Русјаци на име Танасија Каранфилоска, с. Русјаџи, М. Брод. (3772)

Воена книшка на име Каранфил Вељаноски, с. Крушеца, Прилеп. (3773)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Ј. Крчовски“ на име Богосав Митрески, ул. „Ј. Сандански“ бр. 18, Кр. Паланка. (3774)

Свидетелство за завршено средно економско училиште на име Мирјана Велковска, ул. „25 Мај“ бр. 2/3, Битола. (3775)

Свидетелство од VIII одделение на име Јован Илијески, с. Дуње, Прилеп. (3777)

Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо Д. Кочоски, с. Новоселани, Прилеп. (3778)

Ловечка дозвола на име Петар Дамески, ул. „Мукос“ бр. 31, Прилеп. (3779)

Оружен лист на име Петар Дамески, ул. „Мукос“ бр. 31, Прилеп. (3779)

Лична карта на име Петар Дамески, ул. „Мукос“ бр. 31, Прилеп. (3779)

Диплома на име Фихир Вајрами, ул. „124“ бр. 2, Тетово. (3780)

Свидетелство и диплома на име Нухиу Цемаидин, с. Речица, Тетово. (3781)

Свидетелство од IV одделение на име Мухарем Ибиши, Раковоц, Тетово. (3782)

Свидетелство за IV клас и диплома на име Ајет Мурати, с. Цепчиште, Тетово. (3783)

Диплома на име Ризан Кујтим, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 71, Тетово. (3784)

Лична карта на име Насер Амети, с. Пирок, Тетово. (3785)

Здравствена легитимација на име Насер Амети, с. Пирок, Тетово. (3785)

Свидетелство од IV одделение на име Вељан Сибиноски, с. Луковица, Тетово. (3786)

Свидетелство од VII одделение на име Берзат Сали, с. Ласкарце, Тетово. (3787)

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово на име Василије Неделковски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 284, Тетово. (3788)

Свидетелство од III и IV клас гимназија на име Агим Селмани, с. Дебреше, Гостивар. (3789)

Свидетелства од II и III година, издадени од УЗУС — Прилеп на име Стевче Милошевски, ул. „Н. Тесла“ бр. 48, Гостивар. (3790)

Свидетелство на име Верка Цветановска, Гостивар. (3791)

Свидетелство за VIII одделение на име Благој Пејчинов, Винаца. (3792)

Диплома на име Милка Дамјанова, ул. „В. Прке“ бр. 24, Винаца. (3793)

Свидетелство на име Богомир Ѓорѓиевски, ул. „Т. Георгиев“ бр. 42, Куманово. (3795)

Здравствена легитимација на име Соња Цветкова, ул. „Н. Карев“ бр. 4, Т. Велес. (3796)

Диплома на име Благој Ѓ. Галевски, „Орде Шутев“ бр. 50, Т. Велес. (3797)

Свидетелство од VIII одделение на име Звонко Илиевски, с. Балиндол, Гостивар. (3798)

Свидетелство од I клас гимназија на име Ше-рафедин Ати, ул. „1102“ 81/8, Скопје. (3799)

Свидетелства од I и II клас гимназија на име Шефит Османи, ул. „18 ноември“ бр. 117, Гостивар. (3800)

Уверение бр. 704/70 на име Зилбехар Абази, с. Синичани, Тетово. (3802)

Свидетелство на име Вели Касами, с. Стрелци, Гостивар. (3803)

Венчаница на име Славко Крстески, ул. „П. Тошев“ бр. 40, Прилеп. (3804)

Венчаница на име Славица и Ѓорѓија Колески, ул. „Пере Тошев“ бр. 10, Прилеп. (3805)

Индекс бр. 179/76 на име Драгица Гоцевска, ул. „Ило Попадинов“ бр. 7, Прилеп. (3806)

Свидетелство од I до IV клас гимназија и за завршен испит на име Зекир Ибраими, Тетово. (3807)

Диплома на име Ибрахим Ибраими, с. Слатина, Тетово. (3808)

Работна книшка на име Селим Ибраими, ул. „Ленинградска“ бр. 51, Гостивар. (3809)

Свидетелство од I клас индустриско училиште на име Исамил Салиу, с. Требиште, Гостивар. (3810)

Свидетелство од VIII одделение на име Љубица Ременска, с. Ратево, Берово. (3811)

Свидетелство од IV одделение, издадено од Училиштето „Орце Николов“ — с. Лисиче на име Иле Димовски, с. Лисиче, Т. Велес. (3812)

Диплома издадена од Средна земјоделска школа во Битола на име Мара Т. Јовкоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (3813)

Диплома на име Василка Димеска, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 32, Прилеп. (3814)

Диплома на име Ленче Дамеска, ул. „Маркова“ бр. 29, Прилеп. (3815)

Ученичка книшка издадена од ОУ „Т. Даскалот“ с. Долнени на име Верка Кочоска, с. Новоселани, Прилеп. (3816)

Велешка бр. 84 за предадена пченица на име Степан Стефаноски, с. Кривогаштани, Прилеп. (3817)

Уверение издадено од ВЕШ — Прилеп на име Миле Бојков, ул. „Ил. Василевски“ бр. 6а, Прилеп. (3818)

Свидетелство за III одделение на име Нијазија Карамалески, с. Дворци, Прилеп. (3819)

Воена книшка издадена од Београд на име Зекија Бајрами, Скопје. (3820)

## КОНКУРСИ

Работничкиот совет при претпријатието за прикажување на филмови „Градски кина“ — Скопје  
р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ОЗТ  
(реизбор)

Услови: Покрај сите општи услови предвидени со законот и Статутот на претпријатието, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

1. да има виша школска подготовка и 5 години работно искуство во кинематографија или средна стручна подготовка и 20 години работно искуство во кинематографија, или средна стручна подготовка и 10 години работно искуство на раководно работно место во стопанството чиј предмет на работење е филмот, или висококвалификуван работник кино-струка со 20 години работно искуство во кинематографијата, од тоа најмалку 10 години работно искуство на раководно работно место во кинематографија;

2. на раководно работно место да има покажано организациони и стручни способности;

3. да не е осудуван за кривично дело предвидено во член 511 од Законот за здружен труд;

4. да не е под истрага;

5. да поседува општествени и морално-политички квалитети.

Со пријавата кандидатот мора да приложи:

а) препис од свидетелство за школска и стручна подготовка;

б) потврда за должината на работниот стаж и движењето на кандидатот во текот на работењето;

в) уверение дека не е осудуван и дека не е под истрага за кривично дело по член 511 од Законот за здружениот труд;

г) општа, лична и работна биографија.

Непотполните и неблаговремено доставените пријави нема да се земаат во разгледување.

Пријавите со потребните документи да се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот, на адреса: Претпријатие за прикажување на филмови „Градски кина“ — Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 10.

				8.					
	"	"		50,00					
				9.	200,00			4	
				10.	250,00				
1.				11.					50,00 ;
2.				12.					50,00
3.		"	"	13.	(13				);
4.				14.	200,00			10	
5.				15.					2 ;
					100,00				24. XII. 1977
		1	—						
			10					11	
									10%
2.			2						
			5						
3.			3						
			5						
4.			4		585.				
		5							945
5.			5		586.				
		4							
								1976	1980
									1977
					587.				
									945
					588.				
	"	"							
			15						
					(287)			1977	1978
									945
1.	20,00								
2.			5						
3.	120,00								
4.	30,00		3						946
5.									
6.	40,00								
7.			7						
8.									
9.									
10.									
11.					323.				
12.									
13.									
14.									947
15.	100,00								

51. 32-836. — "29 " 10. 40100-601-128